

Критериуми за избор на РЦФ

Во вториот чекор од процесот на аплицирање, изборот на успешните конзорциуми и проект предлози се одвива согласно следниве критериуми за избор:

Концептуални критериуми

- Установите за стручна обука (УСО) и здружените претпријатија преземаат заедничка одговорност за планирање, имплементација и мониторирање на проектот, како и за предложената програма за кооперативна обука.
- Програмите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ треба да се во согласност со националните стандарди на занимања и идеално да укажуваат на подобрувања во однос на усогласеноста со ЕУ стандардите.
- Како резултат на финансирањето од страна на РЦФ, во рамките на конзорциумите ќе дојде до пораст на фазите на обука во претпријатијата.
- За време на фазите на обука во компаниите, практикантите ќе се активно вклучени во работниот процес, а со тоа ќе се стекнат со практични вештини кои се релевантни за работното место.
- Технички експерти од УСО и од партнер претпријатијата заеднички ќе работат на развој и спроведување на проценка на практичните вештини на практикантите согласно мерките за кооперативна обука.
- Обучувачите и практикантите редовно ќе ги следат и ќе водат евиденција за активностите и исходите од обуката, а известувањето ќе биде на месечна основа.

Критериуми за амбициозност

- Програмите финансирани од страна на РЦФ се осврнуваат на потребата од работна сила и барањата на работните места, а особено во однос на малите и средни претпријатија.
- Концептот за кооперативна обука е иновативен и укажува на план за подобрување на УСО.
- Финансираните програми опфаќаат концепт за кариерно насочување и советување на учениците.
- Финансираните програми опфаќаат концепт со кој се осигурува вработување на учениците по завршувањето на образованието.
- Со финансираните програми се опфаќа висок процент на жени и/или ранливи групи како дел од учениците.
- Со финансираните програми се постигнува размена на најдобри практики кај УСО и/или претпријатијата и односите ученици на регионално ниво.

Критериуми за изводливост

- Програмите финансирани од страна на РЦФ се раководат согласно критериуми за ефикасност и тие ефективно придонесуваат кон главните цели на РЦФ.
- Концептот за обука на наставници од стручното образование од партнерските УСО и обучувачи од компаниите е соодветен.
- Со концептот на работење и одржување се постигнува одржливо работење и соодветно ниво на редовно одржување на објектите и опремата за обука.
- Бизнес моделот на УСО овозможува доволно и одржливо финансирање на обуката.

- УСО и претпријатијата ги исполнуваат стандардите на еколошко и општествено уредување кои се согласно насоките на РЦФ.
- Програмите за кооперативна обука финансирани од страна на РЦФ се обврзуваат кон примената на меѓународни стандарди на занимања.